

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 81

22 април 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1074. Уредба за изменување на Уредбата за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување.....	3	1078. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост.....	9
1075. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија.....	8	1079. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	10
1076. Одлука за одобрување на Извештајот за спроведување на годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2018 година.....	8	1080. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	10
1077. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	8	1081. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.....	11

	Стр.		Стр.
1082. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа - Затвор Охрид.....	11	1094. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	16
1083. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	12	1095. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежбовната активност „ОДЛУЧЕН УДАР“.....	16
1084. Одлука за прогласување Ден на македонскиот јазик.....	12	1096. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	17
1085. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „TROJAN FOOT PRINT“, во Република Унгарија.....	12	1097. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување.....	17
1086. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „STRIKE BACK“, во Република Бугарија.....	13	1098. Методологија за дополнување на Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството.....	22
1087. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „Swix 2019“, во Република Полска.....	13	1099. Правилник за поблиските услови за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто рангирани универзитети.....	22
1088. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „STEAD FAST FLOW 19“, во Република Турција.....	14	1100. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	23
1089. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „LOGDEV 2019“, во Грузија.....	14	1101. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на задолжителен пензиски фонд во одделни видови инструменти.....	30
1090. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN EAGLE 2019“, во Република Турција.....	14	1102. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти.....	30
1091. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ERCYES 2019“, во Република Турција.....	15	1103. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси.....	30
1092. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Летонија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје.....	15	Огласен дел	1-60
1093. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2019/2020 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија.....	15		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**1074.**

Врз основа на член 170-з став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИНЦИПИТЕ ПО КОИ СЕ ВОДИ ИСТРАЖУВАЊЕТО НА НЕСРЕЌИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ НА ЦИВИЛНИ И ДРЖАВНИ ВОЗДУХОПЛОВИ КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНО ПРИЈАВУВАЊЕ****Член 1**

Во Уредбата за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/10) во членовите 8, 14, 16, 19, 26 и 27 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот бр.3.2 се заменува со нов Прилог 3.2 кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2333/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

Прилог бр. 3.2

Начелна форма на Извештај за истражување на загрозувања на безбедноста на летањето (skokaweto):

Изглед на насловната страна:



Република Северна Македонија

Министерство за одбрана

Генералштаб на АРМ

Назив на Командата на највисока воздухопловна (specijalna) единица

Комисија за истражување на инциденти/сериозен инциденти/несреќи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНЦИДЕНТ/ СЕРИОЗЕН ИНЦИДЕНТ/ НЕСРЕЌА

со _____

ев.број _____

Датум _____

Место и датум

Содржина на извештајот од истражување на загрозување на безбедноста на летањето:**Резиме (Synopsis)****1. ФАКТИЧКИ ОКОЛНОСТИ (FACTUAL CIRCUMSTANCES)**

- 1.1. Историја на летот (History of the flight);
- 1.2. Повреди на персоналот (Injuries to persons);
- 1.3. Штети на воздухопловот (Damage to aircraft);
- 1.4. Други штети (Other damage);
- 1.5. Информации за персоналот (Personnel information),
 - 1.5.1. Пилот, водител на екипажот, втор пилот (Pilot, Pilot-in-command, copilot),
 - 1.5.2. Персонал за гориво (Fuelling crew),
 - 1.5.2.1. Представник на Операторот со гориво (Operator company representative)
 - 1.5.2.2. Сервисер (Serviceman)
- 1.6. Информации за воздухопловот (Aircraft information);
- 1.7. Метеоролошки информации (Meteorological information);
- 1.8. Навигациски средства (Aids to navigation);
- 1.9. Вреќи (Communications);
- 1.10. Информации за аеродромот (Aerodrome information);
- 1.11. Регистратори за летот (Flight recorders);
 - Регистратор на говор (Voice Data Recorder),
 - Регистратор на податоци за летот (Flight Data Recorder).
- 1.12. Остатоци и информации за удари (Wreckage and impact information);
 - 1.12.1. Место на несреќата (Accident site),
 - 1.12.2. Остатоци (Wreckage),
- 1.13. Медицински и патолошки информации (Medical and pathological information);
 - 1.13.1. Пилот/водител на екипажот, втор пилот (Pilot/Pilot-in-command, copilot),
 - 1.13.2. Членови на екипажот (Crew members),
 - 1.13.3. Патници (Passengers).
- 1.14. Пожар (Fire);
- 1.15. Операции за спасување и преживување (Rescue operations and survival aspects);
 - 1.15.1. Операции за потрага и спасување (Search and rescue operations),
 - 1.15.2. Преживување (Survival aspects).
- 1.16. Проби и испитувања (Tests and research);
 - 1.16.1. Патека на летот (Flight path drawings);
 - 1.16.2. Предполетна подготовка и товарење на воздухопловот (Preflight preparation and aircraft loading);
 - 1.16.3. Настани во полнење на гориво (Sequence of events during refuelling);
 - 1.16.4. Идентификација на типот на гориво и барани ознаки (Identification of fuel types and required markings);
 - 1.16.5. Плумби на отворот од горивниот резервоар и нивни ознаки (Fuel tank filling orifices and their markings);
 - 1.16.6. Опрема за полнење на гориво (Refuelling equipment);
 - 1.16.7. Регулативи и инструкции за полнење на воздухоплови со гориво (Regulations and instructions on aircraft refueling);
 - 1.16.8. Квалификации на персоналот за полнење со гориво (Qualifications of the fuelling crew);
 - 1.16.9. Проверка на гориво (Fuel tests);
 - 1.16.10. Проверка на моторите (Inspection of the engines);
 - 1.16.11. Проверка на елиси/ротори (Inspection of the propellers/rotors);

- 1.16.12. Проверка на врати и излези за нужда (Inspection of the door and emergency exit);
- 1.16.13. Проверка на седала и ремени за врзување (Inspection of the seats and safety belts);
- 1.17. Други информации (Other information);
- 1.18. Техники во истражувањето (Investigation techniques).

2. ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗИ (INVESTIGATION AND ANALYSIS)

- 2.1. Општо (General);
- 2.2. Барања и квалификации на екипажот (Crew requirement and qualifications);
 - Барање за екипажот (Crew requirement),
 - Квалификации на екипажот (Crew qualifications),
 - Искуство и особини на водителот на екипажот (Pilot-in-command's experience and performance),
- 2.3. Обука и искуство на сервисери (Training and Experience of the serviceman);
- 2.4. Полнење и дополнување со гориво (Fuel ordering and refuelling);
- 2.5. Ознаки и плумби на резервоари (Fuel tank markings and filling orifices);
- 2.6. Опрема за дополнување (Refuelling equipment);
- 2.7. Регулативи, инструкции и препораки за дополнување со гориво (Regulations, instructions and recommendations on refuelling procedures);
- 2.8. Мешање на типови на горива во горивниот систем на воздухопловот и состав на мешавина во моторите (Intermixing of fuel types in the aircraft fuel system and composition of the mixture fed to the engines);
- 2.9. Штети на моторот/ите (Engine damage);
- 2.10. Операција за потрага и спасување (Search and rescue operations);
 - Можност за отварање на врата/и за време на операција за спасување (Chances for opening the door during rescue operations),
 - Можност за користење на излез/и во случај на нужда (Chances for using the emergency exit),
- 2.11. Седала и ремени за врзување (Seats and safety belts);
- 2.12. Летот при несреќа (Accident flight);
 - Предполетна подготовка (Pre-flight preparation),
 - Можност за детекција на несоодветен тип на гориво за време на предполетна проверка и стартување на моторот (Chances for detection the incorrect fuel type during pre-flight inspection and engine start),
 - Возење и проверка во залет (Taxing and test run),
 - Навигациона опрема и подесување на висиномерот пред полетување (Navigational equipment and altimeter settings before take-off),
 - Осигурување на ремени за седалата пред полетување (Ensuring that the safety belts were fastened before take-off),
 - Полетување, качување, отфрлање во качување, одлука за враќање на аеродром и присилно слетување (Take-off, climb, rejection of climb, decision to return to the airport and forced landing)
- 2.13. Опрема на аеродромот (Airport equipment);

3. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРИЧИНА/ПРИЧИНИ (FINDINGS AND COUSE/COUSES)

- 3.1. Заклучоци (Findings);
- 3.2. Причина или причини за несреќата (Cause or causes of the accident)

4. ПРЕПОРАКИ (RECOMMENDATIONS)

5. ЛИСТА НА ДОДАТОЦИ (LIST OF APPENDICES)

- Додатоци (Appendices)

Образец за пријавување на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на државни воздухоплови

A. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВОТ**(A. AIRCRAFT IDENTIFICATION)**

1. Тип на воздухопловот (падобранот) (1. Type of aircraft)
2. Број на воздухопловот (падобранот, по можност) (2. Number of aircraft)
3. Единица на која и припаѓа воздухопловот (падобранот) (3. Unit of aircraft)

Б. ТИП НА ИНЦИДЕНТ, СЕРИОЗЕН ИНЦИДЕНТ ИЛИ НЕСРЕЌА**(B. TYPE OF INCIDENT, SERIOUS INCIDENT OR ACCIDENT)****В. ОПИС НА ИНЦИДЕНТОТ, СЕРИОЗНИОТ ИНЦИДЕНТ ИЛИ НЕСРЕЌА****(C. DESCRIPTION OF THE INCIDENT, SERIOUS INCIDENT OR ACCIDENT)****1. Општо (1. General)**

- а. Датум/време на инцидентот (a. Date/time of incident)
 - б. Позиција (b. Position)
 - в. Пилот (падобранец)/екипаж (c. Pilot/Crew)
 - г. Аеродром на полетување / слетување (d. Airport of take-off / landing)
 - д. Временски услови (e. Weather conditions)
2. Состојба на пилотот (падобранецот)/екипажот (2. Pilot /Crew Health Condition)
 3. Состојба на воздухопловот (3. Aircraft Condition)
 4. Останато важно за настанот (4. Other Important Date)

Г. ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ**(D. TAKEN ACTIONS)****Д. ПОТРЕБИ****(E. NECESSITIES)**

1075.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија и тоа премер на објект, кој се наоѓа на ул. „Самоилова“ 41, во Прилеп, на КП бр.6796/10, КО Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2296/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1076.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за спроведување на годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2018 година, бр. 02 - 1065/1 од 19.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2314/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1077.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕ-РАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Предмет на оваа Одлука е давање согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за прифаќање на отпис на побарувања и обврски по извршен попис со состојба 31.12.2015 година број 02-256/4 од 8.2.2016 година, Одлуката за прифаќање на расход на основни средства, ситен инвентар и инструменти по извршен попис со состојба 31.12.2016 година број 02-243/4 од 7.2.2017 година, Одлуката за прифаќање на расход на основни средства, ситен инвентар и инструменти по извршен попис со состојба 31.12.2017 година број 02-353/4 од 8.2.2018 година, Одлуката за прифаќање на расход на основни средства, ситен инвентар и инструменти по извршен попис со состојба 31.12.2018 година број 02-353/4 од 8.2.2019 година, донесени од Управниот одбор на Јавна здравствена установа Универзитетска Клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2328/1 Заменик на претседателот
16 април 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1078.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/06 и 28/15), во насловот зборовите: „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост“ се заменуваат со зборовите: „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје“.

Член 2

Во членот 1 зборовите: „Македонска пошта“ Скопје, во државна сопственост“ се заменуваат со зборовите: „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје“.

Член 3

Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, ќе работи и ќе учествува во правниот

промет под името: „Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Скратениот назив на Друштвото е: АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје“.

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

„Називот на Друштвото на албански јазик е: Shoqatë aksionare për komunikacion postar „Posta e Maqedonisë së Veriut“ në pronësi shtetërore – Shkup.

Скратениот назив на Друштвото на албански јазик е: SHA „Posta e Maqedonisë së Veriut“ – Shkup“.

Ставот 4 кој станува став 6 се менува и гласи:

„Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под името: State-Owned Joint - Stock Company for Postal Traffic POST OF NORTH MACEDONIA – Skopje“.

Ставот 5 кој станува став 7 се менува и гласи:

„Скратениот назив на Друштвото во меѓународниот промет е: Post of North Macedonia JSC – Skopje“.

Ставот 6 станува став 8.

Член 4

Во членот 7 став 1 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 11 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 6

Во членот 14 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 7

Во членот 59 став 3 зборовите: „Службен весник на Република Македонија“, се заменуваат со зборовите „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Во ставот 4 зборовите: „Централниот регистар на РМ“, се заменуваат со зборовите „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 8

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2364/1 Претседател на Владата
16 април 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1079.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии-Бирото за јавни набавки да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари-мебел и компјутерска опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Решението за усвојување на извештајот за попис на постојаните средства и побарувања, обврски и паричните средства на сметката и во благајната на Бирото за јавни набавки за 2017 година бр.01-215/2 од 5.2.2018 година, донесено од в.д. директорот на Бирото за јавни набавки.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2471/1 Претседател на Владата
16 април 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1080.

Врз основа на член 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје, („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/07, 21/11, 2/16 и 31/17), членот 2 се менува и гласи:

„Јавното претпријатие ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.

Скратен назив на фирмата е ЈПЖ Република Северна Македонија – Скопје.

Претпријатието ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под фирма: Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia – Skopje.

Скратен назив на Претпријатието во меѓународен промет е: Public Enterprise Railways of Republic of North Macedonia.“

Член 2

Во членовите 3, 4, 9 и 15, зборовите: „Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2502/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1081.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина
1	Багажник	Изработен од иверица со димензии 80x50x45 cm	00027	30

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2574/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1082.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА - ЗАТВОР ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен студентски дом „Никола Карев“ – Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина
1	Багажник	Изработен од иверица со димензии 80x50x45 cm	46
2	Душек	Јога душек со димензии 190x80 cm	10
3	Кревет	Изработен од дрво и метал со димензии 190x80 cm	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа - Затвор Охрид.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид склучува договор со директорот на Казнено поправната установа - Затвор Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2576/1 Заменик на претседателот
16 април 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1083.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Инвентарен број	Количина
1	Багажник	Изработен од тврдица со димензии 80x50x45 cm	00027	15

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид, а за потребите на Јавното претпријатие за изградба одржување и користење на спортски објекти и јавни паркинг простори Билјанини извори Охрид.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2582/1 Заменик на претседателот
16 април 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1084.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 27/2014, 139/2014, 196/2015, 142/2016 и 140/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Член 1

Со оваа одлука се прогласува 5 мај за Ден на македонскиот јазик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2770/1 Претседател на Владата
16 април 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев**, с.р.

1085.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TROJAN FOOT PRINT”, ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

1. За учество во вежбовната активност „TROJAN FOOT PRINT”, која ќе се одржи во Република Унгарија, во периодот од 11-21 јуни 2019 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија, а дневници за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2793/1	Заменик на претседателот
16 април 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

1086.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „STRIKE BACK”, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. За учество во вежбовната активност „STRIKE BACK”, која ќе се одржи во Република Бугарија, во периодот од 6-21 јуни 2019 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во

Република Северна Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2795/1	Заменик на претседателот
16 април 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

1087.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „CWIX 2019“, ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

1. За учество во вежбовната активност „Cwix 2019“, која ќе се одржи во Република Полска, во периодот од 4-23 јуни 2019 година, се испраќаат 5 (пет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2797/1	Заменик на претседателот
16 април 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

1088.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „STEAD FAST FLOW 19“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „STEAD FAST FLOW 19“, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 3 јуни до 6 јули 2019 година, се испраќаат 5 (пет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2798/1	Заменик на претседателот
16 април 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

1089.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „LOGDEV 2019“, ВО ГРУЗИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „LOGDEV 2019“, која ќе се одржи во Грузија, во периодот од 6-17 мај 2019 година, се испраќаат 12 (дванаесет) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2801/1	Заменик на претседателот
16 април 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.	

1090.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN EAGLE 2019“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „Anatolian eagle 2019“, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 26-27 јуни 2019 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Турција, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2804/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1091.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ERCIYES 2019“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „ERCIYES 2019“, која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 26-27 јуни 2019 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Турција, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2809/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1092.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА ЛЕТОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Република Летонија отвора Почесен конзулат во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за отворање на Конзулат на Република Летонија во Република Македонија со седиште во Штип („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/08).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2837/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1093.

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ, ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна

2019/2020 година и тоа вкупно 35 студенти-питомци како редовни студенти, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, од кои:

- 25 студенти-питомци за потребите на Армијата на Република Северна Македонија,
- 2 (два) студенти-питомци за потребите на Војската на Црна Гора,
- 5 (пет) студенти-питомци за потребите на вооружените сили на Босна и Херцеговина и
- 3 (три) студенти-питомци за потребите на Министерството за Косовските безбедносни сили.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2924/1
16 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1094.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Автоматска рампа со следните карактеристики и тоа:

- марка: Signo,
- тип: 4,
- количина: 1 и
- инвентарен број: 11045.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2957/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1095.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ОДЛУЧЕН УДАР“

1. Се одобрува влегување и престојување на припадници на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбовната активност „ОДЛУЧЕН УДАР“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Северна Македонија во периодот од 1 мај до 20 јули 2019 година и тоа:

- 2.000 (две илјади) припадници на Вооружените сили на Соединетите Американски Држави, со материјално технички средства, моторни возила и воздухоплови,

- 25 припадници на Вооружените сили на Република Албанија, со материјално технички средства и моторни возила,

- 25 припадници на Армијата на Република Бугарија, со материјално технички средства, моторни возила,

- 25 припадници на Вооружените сили на Република Литванија и

- 100 припадника на Војската на Црна Гора, со материјално технички средства и моторни возила.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво за моторни возила и воздухоплови на вооружените сили на земјите учеснички ги обезбедуваат земјите учеснички на вежбовната активност.

3. Подготовките и организацијата за учество на вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2958/1
16 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1096.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција на запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер на службени простории - 4 канцеларии, дел од заеднички ходник и помошна просторија кои преставуваат дел од зграда 1, кат K02, лоцирана на КП.бр.13419 по ИЛ.бр.102600 на КО Тетово 3, ул.“Илинденска“бр. 66 Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6178/1-18
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1097.

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 8 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ДОСИЕЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НАЧИНОТ НА НИВНО МЕНАЦИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15), во член 6 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Образецот на формуларот од ставот (2) на овој член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-31234/1
15 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

„А“–прв посебен дел
ПРАШАЛНИК

Образец бр.1

Име, татково име и презиме на работникот										
Фотографии на работникот										
Матичен број на граѓанинот за работникот										
Ден, месец и година на раѓање на работникот										
Место на раѓање на работникот (општина, населено место и држава)										
Место на живеење на работникот (адреса, општина и град)										
Пол на работникот	машки					женски				
Припадност на заедниците на работникот	македонска	албанска	турска	ромска	српска	влашка	бошњачка	останати		
Телефонски број на работникот										
Вид на завршено образование на работникот										
Број и датум на возачка дозвола на работникот										
Податок за брачната состојба на работникот										
Податок за деца на работникот										
Датум на прво вработување на работникот										
Податоци за претходни вработувања на работникот										
Звање со кое се стекнал работникот										
Датум, односно година на пензионирање на работникот										

**СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТНИКОТ
КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ПЕРСОНАЛНОТО ДОСИЕ**

[illegible]

[illegible]

ПОПИС НА ЛИЦА КОИ ИМАЛЕ УВИД И ПРИСТАП, ОДНОСНО НА КОИ ИМ Е ДОСТАВЕН ПРИМЕРОК ОД ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ДРУГИ ПОДАТОЦИ СОДРЖАНИ ВО ДОКУМЕНТИТЕ ВО ПЕРСОНАЛНОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКОТ

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1098.

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1

Во Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/11) во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За потреби на постапки за консолидација на земјоделско земјиште под постојани средства во смисла на оваа методологија се смета и земјиште под патна и каналска инфраструктура и природни неплодни земјишта.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 2

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„10-а

При примена на методот на приносна вредност за процена на постојаните средства вредноста добиена со примена на формулите од член 10 ставови 1, 2 и 3 од оваа методологија во зависност од вредноста на вложувањата заради доведување на средството во плодно земјиште се намалува:

- до максимум 30% за постојано средство кое претставува патна инфраструктура,
- до максимум 60% за постојано средство кое претставува природно неплодно земјиште-камењар,
- до максимум 100% за постојано средство кое претставува природно неплодно земјиште-дол и
- до максимум 100% за постојно средство кое претставува каналска инфраструктура.

При примена на метод на приносна вредност за процена на постојаните средства од ставот 1 на овој член, како основа за пресметка се користи просечната приносна вредност на постојните средства кои се користат за земјоделско производство во време на процената и граничат со постојаното средство предмет на процена.“

Член 3

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2972/3
5 април 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1099.

Врз основа на член 186 став (4) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), министерот за образование и наука донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА ПЛАТЕНО ОТСУСТВО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ПРЕС- ТОЈ НА ПРВИТЕ СТО РАНГИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement - World University Ranking.

Член 2

(1) За остварување на правото од член 1 од овој правилник, до Министерството за образование и наука, од страна на барателот преку високообразовната установа која му одобрила платено отсуство, се поднесува барање за надомест на трошоците за сместување, исхрана, здравствено осигурување и патни трошоци.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, се доставува:

- одлука на наставно-научниот, научниот, односно наставниот совет на високообразовната установа за одобрено платено отсуство заради стручно усовршување, односно истражување или за престој на некој од првите сто универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за висо-

ко образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement - World University Ranking;

- изјава дека трошоците за сместување, исхрана, здравствено осигурување за земји со кои Република Северна Македонија нема склучен договор за социјално осигурување и патните трошоци не се надоместени од институцијата на која се остварува стручното усовршување, истражување или престој или од друга институција, односно дека нема побарано ниту ќе бара средства од Министерството за образование и наука по друг основ;

- потврда за активно познавање на јазикот на кој се изведува наставата, кое кандидатот го докажува со документ (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје);

- договор за трошоците за сместување и патните трошоци за јавен градски превоз врз основа на листа на цени за животните трошоци во градот каде се наоѓа универзитетот, склучен помеѓу барателот и високообразовната установа која му одобрила платено отсуство;

- Листа на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации и

- меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на средства.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто најдобро рангирани универзитети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/18).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-4631/1
15 април 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1100.

Врз основа на член 131 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 109 од Законот за градежно земјиште, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за кандидатот кој го полага испитот од членот 109 од Законот за градежно земјиште, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за службеното лице во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, за градоначалникот во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, за овластениот претставник од членовите 106 и 109 став (4) од Законот за градежно земјиште, за член на Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување на овластување, за министерот за транспорт и врски, за овластеното службено лице од органот надлежен за одлучување и за овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3674/1
16 април 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 131 став (1) од Законот за градежно земјиште, управниот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 109 од Законот за градежно земјиште)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840***05283 приходна шифра 722126 и програма 00 со цел на дознака - уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до управниот инспектор кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Управен инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 131 став (1) од Законот за градежно земјиште, управниот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за кандидатот кој го полага испитот од членот 109 од Законот за градежно земјиште)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на граѓанинот-кандидатот _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840***05283 приходна шифра 722126 и програма 00 со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до управниот инспектор кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Управен инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 3

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 131 став (1) од Законот за градежно земјиште, управниот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ за овластениот претставник од членовите 106 и 109 став (4) од Законот за градежно земјиште
- ☐ за член на Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување на овластување

Име и презиме _____

Единствен матичен број на граѓанинот - овластениот претставник од членовите 106 и 109 став (4) од Законот за градежно земјиште/членот на Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување на овластување _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

- за службеното лице во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и во органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- за градоначалникот во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
- за министерот за транспорт и врски
- за овластено службено лице од органот надлежен за одлучување
- за овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите

Име и презиме _____

Единствен матичен број на граѓанинот-службеното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за органот на државната управа/единица на локална самоуправа

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840***05283 приходна шифра 722126 и програма 00 со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до управниот инспектор кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, управниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Управен инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1101.

Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување врз основа на член 106 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013 и 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018), на седница одржана на 15.4.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 1

Максималниот процент од вредноста на средствата на задолжителен пензиски фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, во период од една година од датумот на првата уплата во задолжителен пензиски фонд, изнесува 100%.

Член 2

Максималниот процент од вредноста на средствата на задолжителен пензиски фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точка д) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, во период од една година од датумот на прва уплата во задолжителен пензиски фонд, изнесува 100%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.02-575/3
15 април 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

1102.

Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување врз основа на член 132 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), на седница одржана на 15.4.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 1

Максималниот процент од вредноста на средствата на доброволен пензиски фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 131 став (1) точка а) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во период од една година од датумот на првата уплата во доброволен пензиски фонд, изнесува 100%.

Член 2

Максималниот процент од вредноста на средствата доброволен пензиски фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 131 став (1) точка д) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во период од една година од датумот на прва уплата во доброволен пензиски фонд, изнесува 100%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.02-575/4
15 април 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

1103.

Врз основа на член 25 став (2) од Законот за измена и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/2018), и член 60 став (8), а во врска со ставовите (3), (4) и (5) од овој член од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на ден 15.4.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НЕНАВРЕМЕНО ПРЕНЕСУВАЊЕ
НА ПРИДОНЕСИ****Член 1**

Во Правилникот за ненавременно пренесување на придонеси (Службен весник на Република Македонија број 9 /2019) во член 3 ставот (2) се менува и гласи: “ Друштвото преку информациониот систем на Агенцијата, во рок од 10 работни дена, го известува Фондот на ПИОСМ за износот на надоместокот и за периодот (прв и последен датум за кој е утврдено задоцнување) на кој се однесува надоместокот за ненавременно пренесување на придонес за секој член за кој е утврдено ненавременно пренесување на придонеси.“

Ставот (4) се менува и гласи: „ Надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.“

Член 2

Во член 5 ставот (4) се менува и гласи:“ Надоместок од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој бил пресметан надоместок.“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

“(1) Износот на надоместокот поради ненавремен придонес се определува врз основа на проценка на состојбата на дел од средствата на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд, износот на вкупните ненавременно пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското друштво.

(2) Проценетата вредност на состојбата на дел од средствата на сметката на членот за кој има ненавременно пренесување на придонеси зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителните пензиски фондови изразени преку вредноста на сметководствената единица и надоместоците од придонеси што друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките прописи.

(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремен придонес се врши со состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси во задолжителниот пензиски фонд, за секој член посебно со користење на следната формула:

$$NNP_{t_{n+1}} = SE_{t_{n+1}-1} * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} \frac{P_{t_i} * (1 - NP_{t_i})}{SE_{t_i}} - (1 - NP_{t_{n+1}}) * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} P_{t_i},$$

каде:

$i = 1, \dots, n$

n е вкупниот број на датуми кога требало да бидат извршени ненавремените уплати на придонеси

$t_i(dd.mm.yyyy)$ е датумот кога требало да биде извршена i -та ненавремена уплата на придонеси (t_1 е датумот кога требало да биде извршена првата ненавремена уплата на придонеси, ..., t_n е датумот кога требало да биде извршена последната ненавремена уплата на придонеси)

t_{n+1} е датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси

$NNP_{t_{n+1}}$ е надоместокот за ненавременно пренесување на придонеси на членот, во денари, за датумот кога е извршена уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси

SE_{t_i} е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот t_i кога требало да биде извршена i -та уплата на придонеси

$SE_{t_{n+1}-1}$ е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот што претходи на датумот t_{n+1} кога се извршила уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси

P_{t_i} е износот на бруто придонес, во денари, што требало да се уплати во задолжителниот пензиски фонд на датумот t_i

NP_{t_i} е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што требало да се наплати од страна на пензиското друштво, а бил важечки на датумот t_i

$NP_{t_{n+1}}$ е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што се наплатува од страна на пензиското друштво на датумот t_{n+1}

Во случај кога $NNP_{t_{n+1}} \leq 0$, Фондот на ПИОСМ ги уплатува само вкупните ненавременно пренесени придонеси без надоместок за ненавременно пренесување на придонеси.

(4) Во случај кога за членот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член, при пресметката на надоместокот поради ненавремен придонес за датумот кога требало да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3) од овој член го зема просекот од сметководствените единици на задолжителни пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член, објавени од страна на Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за датумот кога требало да биде извршена уплатата во формулата од став (3) од овој член се зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е член.“

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

“ (1) Износот на надоместокот поради ненавремена распределба се определува врз основа на проценка на состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на член на задолжителен пензиски фонд кој има идентична историја на уплати на придонеси со осигуреникот со ненавремена распределба, врз основа на износот на вкупните ненаремено пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд во кој е распределен осигуреникот.

(2) Проценката на состојбата на сметката која требало да ја има осигуреникот со ненавремена распределба зависи од историјата на ненавремените уплати (датумите на уплати и износите на уплати), инвестициските резултати на задолжителните пензиски фондови изразени преку вредностите на сметководствената единица и надоместоците од придонеси што пензиските друштвата ги наплатувале во износи согласно важечките прописи.

(3) Пресметката на износот на надоместокот поради ненавремена распределба се врши со состојба на датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненаремено пренесени придонеси во задолжителниот пензиски фонд, за секој осигуреник посебно со користење на следната формула:

$$NNP_{t_{n+1}} = SE_{t_{n+1}-1} * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} \frac{P_{t_i} * (1 - NP_{t_i})}{SE_{t_i}} - (1 - NP_{t_{n+1}}) * \sum_{t_i=t_1}^{t_n} P_{t_i},$$

каде:

$i = 1, \dots, n$

n е вкупниот број на датуми на кои требало да бидат извршени уплати на придонеси

$t_i(dd.mm.yyyy)$ е датумот кога требало да биде извршена i -та уплата на придонеси (t_1 е датумот кога требало да биде извршена првата уплата на придонеси, ..., t_n е датумот кога требало да биде извршена последната уплата на придонеси)

t_{n+1} е датумот кога се извршила уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси

$NNP_{t_{n+1}}$ е надоместокот за ненавременно пренесување на придонеси на осигуреникот, во денари, за датумот кога е извршена уплатата на вкупните ненавременно пренесени придонеси

SE_{t_i} е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот t_i кога требало да биде извршена i -та уплата на придонеси

$SE_{t_{n+1}-1}$ е износот на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд, во денари, на датумот што претходи на датумот t_{n+1} кога се извршила уплатата на вкупните ненавременно придонеси

P_{t_i} е износот на бруто придонес, во денари, што требало да се уплати во задолжителниот пензиски фонд на датумот t_i

NP_{t_i} е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што требало да се наплати од страна на пензиското друштво, а бил важечки на датумот t_i

$NP_{t_{n+1}}$ е износ на надоместок од придонеси, изразен во проценти, што се наплатува од страна на пензиското друштво на датумот t_{n+1}

Во случај кога $NNP_{t_{n+1}} \leq 0$, Фондот на ПИОСМ го уплатува само вкупниот износ на ненавременно пренесени придонеси без надоместок за ненавременно пренесување на придонеси.

(4) Во случај кога за осигуреникот постои датум на кој имало уплата пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот при пресметката на надоместокот за ненавремена распределба за датумот кога требало да биде извршена уплатата за износ на сметководствена единица во формулата од став (3) од овој член го зема просекот од сметководствените единици на задолжителни пензиски фондови кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот, објавени од страна на Агенцијата. Додека за износ на надоместок од придонеси за датумот кога требало да биде извршена уплатата во формулата од став (3) од овој член се зема просекот од надоместокот од придонеси што бил наплатуван од страна на пензиските друштва кои постоеле пред почетокот на работењето на задолжителниот пензиски фонд каде што е распределен осигуреникот.“

Член 5

Во член 9 ставот (4) се менува и гласи: “Надоместокот од став (3) од овој член друштвото го распределува на индивидуална сметка на секој член за кој е пресметан надоместок.“

Член 6

Во целиот текст од Правилникот за ненаремено пренесување на придонеси („Службен весник на Република Македонија“ број 9 /2019) зборот „ПИОМ“ се заменува со зборот “ПИОСМ“.

Член 7

Овој правилник влегува во сила на наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.01-575/5
15 април 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019081